

## Известување од Националниот Сојуз на глуви и наглуви на Република Северна Македонија

Ги замолуваме сите заинтересирани кандидати за учество на Изборот на Мис и Мистер 2020 за глуви лица во нашата држава да поднесат пријава во просториите на НСГНРСМ- Дом на Даре Џамбаз или на и мејл адресата [nsgnrm@gmail.com](mailto:nsgnrm@gmail.com), или да се обратат до секретарите во матичните здруженија на глуви и наглуви во нашата држава, најкасно до 15.07.2020 (среда).

Изборот на Мис и Мистер на глуви лица во нашата држава ќе се организира без публика на 18.07.2020 (сабота) ,само во присуство на комисијата за избор и натпреварувачите односно кандидатите.Ваквиот начин на избор на мис и мистер на глуви лица е поради пандемијата од ковид 19 вирусот.Со цел да не се загрози здравјето на глумите и наглуви лица,кои ние знаеме дека би сакале да присуствуваат на оваа манифестација , но исто така и со цел нашата држава да има преставници во Прага-Чешка во ноември 2020 година на светската манифестација се одлучи да се организира изборот на нашите кандидати на начин најбезбеден по здравјето на сите,а тоа е без публика.Но,затоа ние преку нашата веб страна и фб страна ,ќе ви ги пренесеме најинтересните моменти,како и изборот на комисијата за победници.

*Кандидатите за Мис и Мистер на глуви треба да ги исполнуваат следните критериуми:*

### **1. МАШКО – Кандидати за МИСТЕР**

- Не треба да има деца
- Да биде на возраст помеѓу 18 и 32 години
- Да има повеќе од 75% оштетеност на слухот
- Да го знае знаковниот јазик
- Да биде повисок од 165 см
- Да нема прекумерена тежина

### **2. ЖЕНСКО – Кандидати за МИС**

- Не треба да има деца
- Да биде на возраст помеѓу 18 и 32 години
- Да има повеќе од 75 % оштетеност на слухот
- Да го знае знаковниот јазик
- Да биде повисок од 160 см
- Да нема прекумерена тежина

Победниците, односно избраните Мис и Мистер за 2020 година ќе бидат официјални претставници на нашата држава на светската манифестација Miss and Mister Deaf World 2020 во Прага-Чешка во месец ноември 2020 година.

*Кандидатите во апликацијата треба да ги наведат следните информации:*

- Име и презиме
- Информации за бараните критериуми за кандидат (машко, женско)
- фотографија не постара од 1 месец.